




online



Обдукцијата откри од што починал Словенецот: Семејството на Андреј најавува



Додека си моја ќерка – откриени тајните детали за српската свадба на векот



Хорор кај грчкиот остров Егина: Глисер преполовил брод со туристи, има мртви



Познат идентитетот на момчето пронајдено во водите на

ПОЧЕТНА | ВЕСТИ | ИНТЕРВЈУА | КОЛУМНИ | СПОРТ | СЦЕНА | ЖИВОТ | ФОТО

1 Босилово фатил 133.293 во обложувалница

16:16 | Конечно, Марко Ројс положи за возачка дозвола

16:10 | Ова се мајката и бебето искасапени од с

Дневник: За ЗНМ на Насер Селмани 200.000 евра, а за поплавените во Скопско 150.000 евра од Брисел

МАКЕДОНИЈА 16.08.2016 10:26

Ми се допаѓа 21

Испрати

НАЈНОВИ ВЕСТИ



Тешка сообраќајка во Кочанско: Автомобил со италијански таблички удрил мотоциклист



Од утре помош за поплавените ќе може да се донира и во поштите



МО: Поради поплавите, Денот на АРМ ќе биде одбележан само симболично



Ѓорчевски: Увидот во оштетените објекти и возила се очекува да заврши во четврток



Негрижа и несолидарност: СДСМ се обидува политички да профитира од туѓата несреќа



Хуманитарната помош во висина од 150.000 евра, која минатата недела беше најавена од Европската комисија, е значително помала од помошта што стигнува од одредени земји-членки на Европската унија, така и од земјите што се надвор од оваа заедница, анализира „Дневник“.

– Помошта за една од најголемите природни катастрофи што ја зафатила главниот град на нашата држава, дури е помала и од парите што ЕУ ги дава за одредени проекти во земјава. Сумата што ЕК ја најави е само една третина од вкупната – без малку 600 илјади евра, што Македонците сами, преку телефонски донации, фирми и слично, ја собраа за само една недела, а истовремено е и неспоредлива со донацијата на само една земја – нејзина членка, односно Австрија, која од својот буџет за поплавените делови од Македонија одвои 500 илјади евра. Црна Гора, пак, која сè уште не е земја-членка на ЕУ, неодамна донесе одлука да упати помош вредна 200.000 евра, а Албанија од 100.000 евра, пишува весникот.

Определувањето ваков износ на помошта доаѓа во ситуација кога во македонската јавност постои незадоволство и од висината и начинот на кој ЕУ и помогна на нашата земја во справување со бегаслскиот бран. Истовремено, пред неколку месеци ЕУ, само на Здружението на новинарите на Македонија му даде грант од висина од 200 00 евра за спроведување на проект за зајакнување на солидарноста меѓу новинарите, наведува весникот.

Поопширно во печатеното издание на **ДНЕВНИК**.



Неделник Република

Ми се допаѓа страницата 94К допаѓања



Тодоров во Стајковци:
Досега се дезинфицирани
20 милиони квадратни
метри, три лица згрижени
на Инфективно



Димитриев: Работиме на
исплата на авансот за
штетите од поплавите

Тагови

[Помош](#)

[Поплави Скопје](#)

АНКЕТА

**Која македонска плажа е
најубава**

- Алекс бич на Дојранското Езеро
- Градска плажа на Дојранското Езеро
- Дупени бич на Преспанското Езеро
- Трпејца на Охридското Езеро
- Потпеш на Охридското Езеро
- Конект Сливница на Преспанското Езеро

Гласај

[Резултати](#)

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ



**Од утре помош за поплавените
ќе може да се донира и во
поштите**



Димитриев: Работиме на
исплата на авансот за штетите
од поплавите




**Турција собира помош за
поплавените подрачја во
скопскиот регион**




**Вработените во Зегин излегоа
на терен со механизација и
лекарски тимови и им помагаат
на најпогодените од поплавите**

ТОП ВЕСТИ




МАКЕДОНИЈА

Тодоров во Стајковци: Досега се
дезинфицирани 20 милиони квадратни
метри, три лица згрижени на Инфективно



МАКЕДОНИЈА

**Димитриев на терен
во Стајковци и
Инџиково – Се работи
без прекин, куќите се
санираат, граѓаните
благодарни**



ЕКОНОМИЈА

**Ај Би Ем: Македонија
е прва во светот по
бројот на ново
отворени работни
места**



КОЛУМНИ

**Водната бомба не ја
удади нечовечноста**